

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ
ВО ПРВА ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ИНЖЕНЕРСТВО НА МЕБЕЛ И ДРВО НА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДИЗАЈН И
ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР - СКОПЈЕ, ВО УЧЕБНАТА 2021/22 ГОДИНА

ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ ВО ПРВ РОК НА
10 И 13.09.2021 ГОДИНА (ПЕТОК И ПОНЕДЕЛНИК)

1. Индекс и студентска легитимација (се набавуваат од книжарница) – начинот на пополнување на индексот и студентската легитимација се дадени подолу во прилог.

Напомена: Сите документи се пополнуваат исклучиво со сино пенкало.

2. Две фотографии (3,5×4,5 cm) и една фотографија (2×3 cm):

- едната фотографија со димензии 3,5×4,5 cm ќе ја залепите во индексот на местото означено за фотографија; втората фотографија со димензии 3,5×4,5 cm ја давате во прилог на документите (не се лепи);
- малата фотографија со димензии 2×3cm ќе ја залепите на студентската легитимација

3. Образец за запишување семестар и Статистички лист (се набавуваат од книжарница). Начинот на пополнување на образецот за запишување е даден подолу во прилог. Предметите кои ќе ги запишете во образецот се идентични со предметите кои ги запишувате во индексот.

4. Договор за студирање на ФДТМЕ во 3 примероци (го добивате на вашата e-mail адреса). Договорот за студирање ќе го испечатите во 3 (три) примероци и истите ќе ги пополните со Вашите податоци. Договорите ќе ги потпишете со цело име и презиме.

5. Потврда за уплатени:

6.150ден. - редовни студенти примени во државна квота

12.300ден. - кандидати примени во квота со кофинансирање и вонредни студенти

Уплатата на втората рата на надоместокот ќе се изврши при запишувањето на летниот семестар, во јануари 2022.

Уплатата се врши на **образец ПП 50** и треба да ги содржи следните податоци:

Цел на дознака: Надомест за студирање - прва рата

Назив на примачот: Буџет на РМ, ФДТМЕ-Скопје

Банка на примачот: НБРМ

Сметка: 100 0000000630 95

Износ: 6.150 /12.300 ден.

Сметка на буџетски корисник: 1600161654 788 11

Приходна шифра: 723012 41

Пример уплатница за надомест за студирање:

НАЛОГ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	
НАЛОГОДАВАЧ	ПРИМАЧ
НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА НАЛОГОДАВАЧ	НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ПРИМАЧ БУЏЕТ НА РМ ФДТМЕ - СКОПЈЕ
БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧ	БАНКА НА ПРИМАЧ НБРМ
ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА	ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА
ДАНОЧЕН БРОЈ или (ЕМБГ)	ИЗНОС МКД 6.150,00 или 12.300,00 ден
ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ (ЗАДОЛЖУВАЊЕ)	УПЛАТНА СМЕТКА
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА Надомест за студирање - прва рата	СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК - ЕДИНКА КОРИСНИК 1600161654 788 11
ПОТПИС	ПРИХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА 723012 41
ДАТУМ НА УПЛАТА	МЕСТО НА УПЛАТА СКОПЈЕ

6. Потврда за уплатени 750 денари - за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, со назнака ИКСА на УКИМ-ФДТМЕ Скопје, на жиро-сметка 100000000063095, депонент - НБРМ, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18, приходна шифра 723012, програма 41.

Пример уплатница за ИКСА на УКИМ-ФДТМЕ Скопје:

НАЛОГ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	
НАЛОГОДАВАЧ	ПРИМАЧ
НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА НАЛОГОДАВАЧ	НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ПРИМАЧ Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧ	БАНКА НА ПРИМАЧ НБРМ
ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА	ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА
ДАНОЧЕН БРОЈ или (ЕМБГ)	ИЗНОС МКД * * 750 00
ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ (ЗАДОЛЖУВАЊЕ) 08-305	УПЛАТНА СМЕТКА
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА ИКСА на УКИМ, за ФДТМЕ Скопје	СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК - ЕДИНКА КОРИСНИК 1600103689 788 18
ПОТПИС	ПРИХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА 723012 41
ДАТУМ НА УПЛАТА	МЕСТО НА УПЛАТА

7. Потврда за уплатени 1.500 денари за активности и услуги на студентите (информативен пакет, испитни тетратки, потврди и уверенија, библиотечен и книжен фонд, користење интернет и компјутерска училница, солидарна одговорност за штетии други трошоци).

Уплатата се врши на **образец ПП 50** и треба да ги содржи следните податоци:

Цел на дознака: Активности и услуги на студентите

Назив на примачот: Буџет на РМ, ФДТМЕ-Скопје

Банка на примачот: НБРМ

Сметка: 100 0000000630 95

Износ: 1.500 ден.

Сметка на буџетски корисник: 1600161654 788 11

Приходна шифра: 723019 41

Пример уплатница за активности и услуги на студентите:

НАЛОГ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

НАЛОГОДАВАЧ

ПРИМАЧ

НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА НАЛОГОДАВАЧ

НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ПРИМАЧ

БУЏЕТ НА РМ

ФДТМЕ - СКОПЈЕ

БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧ

БАНКА НА ПРИМАЧ

НБРМ

ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА

ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 9 5

ИЗНОС

МКД

-1 5 0 0 0 0

УПЛАТНА СМЕТКА

СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК - ЕДИНКА КОРИСНИК

1 6 0 0 1 6 1 6 5 4 7 8 8 1 1

ПРИХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА

7 2 3 0 1 9 4 1

НАЧИН

ПОТПИС

ДАТУМ НА УПЛАТА

МЕСТО НА УПЛАТА

СКОПЈЕ

Сите погоренаведени документи (пополнет индекс со залепена фотографија, пополнета студентска легитимација со залепена фотографија, пополнет образец за запишување на семестар, пополнети три примероци од договорот за студирање, потврди за уплатени средства (3 уплатници)) треба да се донесат на Факултетот на ден 10.09.2021 год. и 13.09.2021 год. од 8:00 до 16:00 часот.

Напомена:

Заради намалување на ризикот од ширење на коронавирусот CoVid-19, Ве молиме сите документи да ги подготвите и пополните претходно со цел минимално задржување во просториите на Факултетот за предавање на документите за запишување.

Залепете ја
фотографијата

3,5 x 4,5 cm

Поптишете се

(потпис на студентот)



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ

ФДТМЕ - Скопје

(име и седиште на единицата)

ИНДЕКС

Досие бр.: _____

Пополнете Ваше име и презиме

(име и презиме)

Матичен број: пополнете Ваши податоци

Име на еден родител: пополнете

Датум на раѓање: пополнете

Место и општина на раѓање: пополнете

Држава на раѓање: пополнете

Државјанство: пополнете

Студиска програма: Инженерство на мебел и дрво

Насока/оддел/модул: _____

Стручен, академски или научен назив кој се стекнува по
завршување на студиите _____

Датум на запишување: 10.09.2021 год. или 13.09.2021 год.

Раководен орган на
високообразовната установа

М.П. _____

Семестар I (прв)

Предмет	Статус на предметот (З/И)	Број на часови	Запишување на предметот (првпат/вторпат итн.)	Наставник Потпис за остварени обврски
Математика	З	3+2	првпат	
Нацртна геометрија	З	3+2	првпат	
Анатомија на дрво	З	2+2	првпат	
Изборен предмет	И	2+2	првпат	
Изборен предмет	И	2+2	првпат	

Ред. број	Изборен предмет - ГРУПА А1 (се избираат 2 предмети)		Неделен фонд на часови		Кредити
	Код	Наслов	П	В	
1	411	Резбарство	2	2	6
2	321	Антропометрија со ергономија	2	2	6
3	421	Ликовно изразување со пластично обликување	2	2	6

Деканот го потврдува запишувањето на семестарот.

НА УЧЕБНАТА 2021 / 22 ГОДИНА

ЕКТС - кредити	сесија			забелешка
	датум	оценка	потпис	
6				
6				
6				
6				
6				

Деканот го заверува семестарот.



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“-СКОПЈЕ

ФДТМЕ - Скопје

(име и седиште на единицата)

СТУДЕНТСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА

сер. бр. 005974

Година на издавање 2021

Студентски иденти-
фикациски број

Година на истекување _____

Пополнете Ваше име и презиме

(име и презиме)

Датум на раѓање Пополнете

(потпис на овластено лице)

Залепете ја
фотографијата со
димензии 2x3 cm
фотографија



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ

ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СЕМЕСТАР

БРОЈ НА ИНДЕКС _____

Факултет: ФДТМЕ - Скопје

Циклус на студии (прв, втор или трет): прв

Студиска програма: Инженерство на мебел и дрво (ИМД)

Потпрограма/модул: _____

Име и презиме на студентот: Ваше име и презиме

Адреса на живеење: пополнете

e-mail и телефон: пополнете

Начин на студирање: редовен во држ. квота ☐ редовен со кофинансирање/школарина ☐ вонреден ☐

Учебна година: 2021/22

Семестар што се запишува: зимски ☒ летен ☐

Освоени кредити од претходно положените испити: _____ Год. на започнув. на студиите 2021

Предмети од семестарот што се запишува:

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ					
Ред. бр.	код	назив на предметот	фонд на часови	име и презиме на наставникот	
1.	111	Математика	3+2	Проф. д-р Ѓорѓи Маркоски	
2.	112	Нацртна геометрија	3+2	Проф. д-р Владимир Каранаков	
3.	211	Анатомија на дрво	2+2	Проф. д-р Митко Нацевски	
4.					
5.					
6.					

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ					
Ред. бр.	код	назив на предметот	фонд на часови	име и презиме на наставникот	
1.		Изберете предмет од Група А1	2+2		
2.		Изберете предмет од Група А1	2+2		
3.					
4.					
5.	Ред. број	Код	Назив	Неделен фонд на часови	Кредити
ПРЕ				П	В
Ред. бр.	1	411	Резбарство Проф. д-р Константин Бахчеванциев	2	2
	2	321	Антропометрија со ергономија Проф. д-р Елена Никољски Паневски	2	2
1.	3	421	Ликовно изразување со пластично обликување	2	2
2.					
3.					

На последниот лист од образецот потпишете се и пополнете датум